



ЗАПИШУВАЊЕ НА ЛЕТЕН СЕМЕСТАР 2021-2022 год.

Почитувани студенти,

Поради новонастанатата состојба со COVID-19, заверката и уписот на семестарот ќе се врши целосно со почитување на протоколите за здравствена заштита (маска, марама, шал, дезинфекција на раце при влез и излез од објектот и растојание од 2 метра).

За непречено запишување на семестарот неопходно е почитување на роковите дадени по следниот распоред по студиски програми, кое ќе се врши во **Амфитеатарот на факултетот од 11.00 до 13.00 часот односно:**

- **07.02.2022** - студентите од ПТБ кои ќе запишуваат и презапишуваат II семестар;
- **08.02.2022** - студентите од ДИО, ДМТП, НИЗЖС, ПИ, МДМ, ИМН кои ќе запишуваат и презапишуваат II семестар;
- **09.02.2022** - студентите ПТБ кои ќе запишуваат и презапишуваат IV семестар;
- **10.02.2022** - студентите од ДИО, ДМТП, НИЗЖС, ПОИ, МДМ, ИМН кои ќе запишуваат и презапишуваат IV семестар;
- **11.02.2022** - студентите од модул ПТ и студиските програми МДМ и ИМН кои ќе запишуваат и презапишуваат VI семестар;
- **14.02.2022** - студентите од модул БИО и студиските програми ДИО, ДМТП, НИЗЖС кои ќе запишуваат и презапишуваат VI;
- **15.02.2022** - студентите од модул ПТ и модул БТ кои ќе запишуваат VIII семестар;
- **16.02.2022** - студентите од студиските програми ДИО, ДМТП, НИЗЖС, ИМН кои ќе запишуваат VIII семестар;
- **17.02.2022** - студентите од модул ПТ и модул БТ кои ќе полагаат на ден сесија;
- **18.02.2022** - студентите од студиските програми ДИО, ДМТП, НИЗЖС, ПОИ, МДМ, ИМН кои ќе полагаат на ден сесија;
- **21.02.2022** - студентите од модул ПТ кои ќе запишуваат VIII семестар презапишан;
- **22.02.2022** - студентите од модул БИО кои ќе запишуваат VIII семестар презапишан;
- **23.02.2022** - студентите од студиските програми ДИО, ДМТП, НИЗЖС, МДМ, ИМН кои ќе запишуваат VIII семестар презапишан.

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ:

- **Образец за запишување** на семестар;
- **Образец за заверка** на семестар;
- **Анкетен лист** на којшто е наведен условот и предметите за запишување се подигаат во фотокопирот на факултетот.

ПОТРЕБНИ УПЛАТНИЦИ

- 6.150,00 денари за партиципација за редовни студенти жиро сметка на тмф
- 12.300,00 денари за партиципација за вонредни студенти жиро сметка на тмф
- 2.000,00 денари за лабораторија и административни трошоци жиро сметка на тмф

ЗАДОЛЖИТЕЛНО: СТУДЕНТИТЕ ДА СЕ ЗАПИШАТ ЕЛЕКТРОНСКИ ВО IKNOW СИСТЕМОТ!

(семестар, -предмети, -професори)

НАПОМЕНА: ДОКОЛКУ СТУДЕНТИТЕ НЕ СЕ ЗАПИШАТ ВО ОПРЕДЕЛЕНИТЕ РОКОВИ, ЗАДОЛЖИТЕЛНО ЌЕ ТРЕБА ДА ПЛАТАТ КАЗНА ВО ИЗНОС ОД 500,00 ДЕНАРИ.

Жиро сметка на ТМФ:

Број на сметка: 100000000063095

Буџетски корисник: 1600103360 788 16

Приходна шифра и програма: 723012 41

Одделение за Студентски прашања
и библиотечно работење